



# ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

: 02 - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2014

*CLIX -*

6 2014

12.00

,

- : ; -
- - ,
- - - ;
- - - - ;
- - , -
- :
- , - ;
- - - ;
- - - ;
- :
- , ;
- - - , ;
- ) ; (
- ; ( ) ;
- , ( ) ;
- , ,

1.

2. ;

3. ;

4. 2014 ;

5. 2014 ;

6. 2014 ;

7. ;

8. ;

9. ;

10. ;

11. ;

12. ;

13. ;

14. ( ;

1 - -

o -

CLIX

1.

2. ;
3. 2014 ;
4. 2014 ;
5. ;
6. ;
7. ;
8. ;
9. ;
10. ;
11. ;
12. ;
13. );
14. o . ;

1 -

35 , 270 .

2 -

2014

3 -  
2014

2014

4 -  
2014

3 4,

2014

5 -

( )

9 1 8 ) 2 ),

1-  
( )

4-

6 -

15

1

7 -

7,

8 -

5, 3,

2012

10

50.000

19

9 -

10 -

ATC B

2014

2015

2015

11 -

-  
,  
.  
**12 -**

) (

.  
-  
.  
.  
**13 -**

*o*

*o*

*o*

,  
**CLIX -**

**13.15**

**14 -**



*Xhemali Mehazi*